

REPUBLIKA SLOVENIJA / REPUBLIC OF SLOVENIA
 MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO /
 MINISTRY OF AGRICULTURE, FORESTRY AND FOOD
 Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin /
 The Administration of the Republic of Slovenia for Food Safety,
 Veterinary Sector and Plant Protection

Veterinarsko zdravstveno spričevalo za izvoz/tranzit hišnih živali (iz seznama v Delu B Priloge I Uredbe 576/2013 (hišne živali, razen psov, mačk in belih dihurjev)

Ветеринарен сертификат за извоз/транзит на домашни миленици (наведени во Дел Б Прилог I на Регулацијата (ЕУ) бр. 576/2013 (домашни миленици различни од кучиња, мачки и ласици) /

Veterinary health certificate for export/transit of pet animals (listed in Part B of Annex I of Regulation 576/2013/EC (pet animals other than dogs, cats and ferrets)

VS-40/381 - Makedonija

1.Št. spričevala / Број на сертификат (1) / Certificate No(1): <p style="text-align: center;">Original / Original</p>	2. Identifikacija živali (kjer je to primerno) / (Идентификација на животните (кога е применливо)/ Identification of the animal (where is applicable)
3. Vrsta/ Вид / Species	4. Spol/ Пол / Sex
5.Št. CITES spričevala (kjer je to primerno) / CITES број на сертификат (кога е применливо) / Cites certificate number (where applicable)	6. Lastnik živali / Сопственик на животните / Owner of the animal
	7. Datum rojstva (če je poznan) / Датум на раѓање (доколку е познато) / Date of Birth (where known)
8. Naslov kraja izvora / Адреса на потекло / Address of origin	9. Naslov namembnega kraja / Адреса на дестинација / Address at destination
Potrdilo o zdravju /Здравствена потврда / Health Attestation	
<p><i>Podpisani uradni veterinar potrjujem, da: / Јас долупотпишаниот Официјален Ветеринар, со ова потврдувам дека :</i></p> <p><i>/ I the undersigned Official Veterinarian, hereby certify that:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Žival je bila pregledana v 48 urah pred odpremo in ni kazala nobenih kliničnih znakov bolezni, ki se lahko prenesajo na to vrsto živali ali ljudi; / Животното е прегледано во текот на 48 часа пред да се испраќањето и не покажува никакви клинички знаци на болест која се пренесува на таа vrsta на животни и/или луѓе / the animal has been inspected 48 hours before dispatch, and do not show any clinical sign of infectious and diffusive disease proper of the species and/or transmissible to humans; - Žival je primerna za prevoz do namembnega kraja; / Животното е во состојба да го издржи транспортот до крајната дестинација / the animal is fit to be transported to its final destination; - Živali prihajajo iz območij / regij, za katere ne velja nobena veterinarsko zdravstvena omejitev glede prepovedi premika te vrste živali. / Животните доаѓаат од подрачја/региони кои не се под било какво ветеринарно – здравствено ограничување во однос на забрана за движење на таа vrsta на животни. / The animals come from areas / regions that are not under any veterinary health restriction regarding the ban on the movement of that species of animals. 	
V / Во / Done at:	Dne / на / on:
Žig(2) / Печат(2) / Stamp(2):	Podpis uradnega veterinarja (2) / Потпис на официјален ветеринар на надлежниот орган (2) / Signature of the official veterinarian (2)
	Ime z velikimi tiskanimi črkami, izobrazba in naziv / Име со големи букви, квалификација и титула / Name in capital letters, qualifications and title:
<p>(1) Spričevalo mora spremljati žival do namembnega kraja / Сертификатот мора да ги прати животните до конечната дестинација / the certificate must accompany the animals to the final destination</p> <p>(2) Barva žiga in podpisa mora biti različna od barve tiska / Бојата на печатот и потписот треба да биде во различна боја од печатениот текст / the color of stamp and signature shall be different to that of the printing</p>	